

## Студентски Клуб

Тогаш тој пивнува голтка вода од чашата на неговата маса, за да му даде на студентот време да се опушти. Во филозофијата треба да бидешвнимателен кон новите.

„Да ѝочнеме одново, млад љријателе. Дали е Бог добар?“

„Хмм... Да.“

„Дали е ѕаволојќи добар?“

„Не.“

„Од каде доаѓа ѕаволојќи?“ Студентот се колеба.

„Од... Бог...“

„Токму јака. Бог го создал ѕаволојќи, зар не?“

Постариот човек поминува со своите ковчести прсти низ косата и се свртува кон орасположениот студентски аудиториум.

„Дами и ѕосијода, мислам дека овој семестар добро ќе се забавуваме.“

Потоа тој се свртува кон студентот.

„Кажи ми, синко, дали йосијои злото на овој свет?“

„Да, ѕосијодине.“

„Злото е насекаде, зар не? Дали е се создадено од Бог?“

„Да.“

„Ќој го создал злото?“

-Нема одговор-

„Дали йосијајќи болесни на овој свет? Неморал? Омраза? Гродсат? Сите тие сирашини работи - дали тие ѕосијајќи на овој свет?“

Студентот се свиткува на своите стапала.

„Да.“

„Ќој го создал нив?“

-Нема одговор-

Професорот ненадејно му извикува на својот студент. „КОЛГИ СОЗДАЛ НИВ КАЖИ МИ, ТЕ МОЛАМ!“

Професорот му се доближува на студентот за да го докрачи, и се прилепува кон неговото лице. Со мирен и низок глас му вели:

„Бог го создал сејто зло, зар не, синко?“

-Нема одговор-

Студентот се обидува да го задржи стабилниот, и искусен мирен поглед, но не успева. Одеднаш учителот се оддалечува, и како вознемирен пантер прави неколку чекори за да достигне до предниот дел од училиницата.

Класот е во збрка.

„Кажи ми,“ продолжува тој, „Како е можно овој Бог да е добар кога тој го создал сејто зло низ сите времиња?“

Професорот ги шири рацете наоколку за да ја опфати сета расипаност во светот.

„Сејта омраза, бруталноста, сејта болка, сејто мачење, сејта смрт и џрдојица и сејто јајчење кое е создадено од овој Бог е насекаде во светот, зар не, младо момче?“

-Нема одговор-

„Зарем не го гледајте тоа на секаде околку нас? Хмм?“

Пауза

„Зарем не?“ Професорот повторно се доближува кон лицето на студентот и прошепотува, „Дали е Бог добар, синко?“

Гласот на студентот го издава, и тој напрснува.

„Дали верувашво Бог, синко?“

„Да, ѕосијодине, верувам.“

Постариот човек жалосно потлкимнува со главата.

„Науката вели дека имаштето сејтила кои ги користишша да го ѝерцијираши да го идентификуваат светот околу џебе. Дали си го видел Него?“

„Не, ѕосијодине, никогаш не сум го видел Него.“

„Тоѓашкожи ни декаси го слушнал јавојот Бог?“

„Не, ѕосијодине, не сум го слушнал.“

„Дали некојаши го ѝочувствуval јавојот Бог, вкусли, или так си го осејшил Невојот ѿмирис... всушносит, дали имашило каква сејтила ѝерцијација за јавојот Бог?“

-Нема одговор-

„Одговори ми, тие молам.“

„Не, ѕосијодине, се јлашам дека немам.“

„Ти се ПЛАШИШ дека немаш?“

„Не, ѕосијодине.“

„И јокрајова ти верувашво Него?“

„Да...“

„Ова јубарува ВЕРБА!“ Професорот се насмевнува со мудрост и понизност.

„Според емиријскиите, оитините, пропоколарните и демонстративните закони, науката вели дека Бог не ѕосијои. Што вешишти на ова, синко? Каде е сеја јавојот Бог?“

-Студентот не одговара-

„Седни, тие молам.“

Мусиманот седнува... поразен.

Еден друг студент ја крева раката.

„Професоре, дали може да му се обратам на класот?“

Професорот се свртува и се насмевнува.

„Ах, уште еден мусиман во извидница! Ајде, ајде, младо момче. Зборувај со мудрост пред овој собир.“

Студентот погледнува околу собата.

„Даваш некакви интересни ставки и заклучоци, ѕосијодине. Јас имам едно прашање за вас. Дали ѕосијои тојлиништа?“

„Да,“ одговара професорот. „Тојлиништа ѕосијои.“

„Дали, так, ѕосијои студенилото?“

„Да, синко, и студенилото истиот јака ѕосијои.“

„Не, ѕосијодине, не ѕосијои.“

Крештењето на професорот се замрзнува. Одеднашво просторијата станува ладно. Вториот студент продолжува.

„Посијои тојлини, уште тојолема тојлини, супертојлини, мега-тојлини, бела тојлини, малку тојлини или нималку тојлини, но не тојлини нешто што се вика, сушуденило!“ Можеме да го досијеме 458-от стапен под нулата, што значи нималку тојлини, но не можеме да одиме под таа вредност. Таква работија како сушуденилото не јасијои, инаку ќе можевме да одиме на поладно од 458. Гледајте, професоре, сушуденилото е само збор кој го употребуваме за да го изразиме оштусијвото на тојлини. Не можеме да го мериме студенилото. Тојлиништа можеме да ја мериме со термички единици, бидејќи тојлиништа е енергија. Сушуденилото не е сировитвото од тојлиништа, ѕосијодине, туку само нејзино оштусијво.“

Тишина. Некаде во класот испаѓа некоја игла.

„Дали ѕосијои темнината, професоре?“

„Да...“

„Повторно ѝрешиште, професоре. Темнината не е нешто, таа е оштусијво на нешто. Може да има бледа светлина, нормална светлина, јасна светлина, блескава светлина, но доколку на еден константен начин не ѕосијои светлина, тоа се вика темнина, зар не? Тоа е значењето кое го користиме за да го дефинираме зборот. Всушносит, темнината не е „нешто“. Доколку беше нешто, ќе можевме темнината да ја заштими и да ми даде едно кутичче од неа. Можеше ли... да ми дадеше кутичче од тојлемна темнина, професоре?“

Во конфликт со себеси, професорот се насмевнува со дрската младост пред себе. Навистина ова ќе биде еден добар семестар.

„Ќе може ли да ни кажеш кон што целиши, младо момче?“

„Да, професоре. Јас целам кон тоа дека вашиите филозофски премиси се со недостапок уште од ѝочетокот, и како резултат на ова вашиите заклучоци се најверојатно поѓрешни...“

Професорот станува огорчен. „Недостапоки...? Како се осмелуваш!“

„Господине, ќе може ли да објаснам на што мислам?“

Сиот клас е претворен во уво.

„Да објасниш... ох, да објасниш...“ Професорот дава исклучителни напори да ја поврати контролата. Одеднаштој го менува својот однос. Тој замавнува со раката за да го стивне класот, за студентот да продолжи.

„Вие работите на премисата на дуалистите,“ објаснува студентот. „Дека, на пример, ѕосијои живот и ѕосијои смрт, добар Бог и лош Бог. Вие го гледајте

## Студентски Клуб

концепцијот за Бог како нешто ограничено, нешто што може да се измери. Господине, науката не може да објасни дури и тој една мисла. Таа ги користи еЛЕКТИРИЧНИТЕОИ и МАГНЕТИЗАМОИ, но таа не ги видела, а камоли нив да ги разбере. Да се гледа смртта како СИРОТИВНОТО од животот е да се биде неук за фактиот дека смртта не може да постапи како самостојна работка. Смртта не е СИРОТИВНОТО од животот, туку само нејзин недосегајќи.“

Младото момче придржува еден весник кој го зема од масата на соседот, кој што го имаше читано.

„Еве еден од најодвратните таблоиди кои се издаваат во нашата земја, професоре. Дали постапи неморалитет?“

„Секако дека постапи, но види сеѓа...“

„Пак грешите, грешите, неморалитет е единствено ощестество на морал. Дали постапи неморалитет? Не. Неморалитет е ощестество на правда. Дали постапи зло?“ Студентот паузира. „Зарем не е зло по ощестество на добро?“

Лицето на професорот добива алармантна боја. Тој е толку бесен што е моментално нем.

Студентот продолжува. „Доколку постапи зло на овој свет, професоре, а сите ние се сложуваме дека постапи, подгашајќи, доколку Тој постапи, најверојатно ја извршува работата со посредство на злото. Која е таа работка која Бог ја извршува? Библијата ни вели дека треба да се види дали секој од нас, со наша сопствена волја, ќе го одбере добро поеку зло?“

Професорот се набрекнува. „Како научник по филозофија, јас не гледам дека ова прашање има врска со било каков избор; како реалист, јас апсолутно не го признавам концепцијата за Бог или било каков религиозен фактиор како дел од свешткото изедначување, бидејќи Бог не може да се перцепира.“

„Би помислил дека ощестество на Божиот морален код на овој свет е еден од највидливите постапечки феномени,“ одговара студентот.

„Весниците прашаат милијарди долари известувајќи го тоа секоја недела! Какште ми, професоре, дали ги учиште вашиите студенти дека тие еволуирале од мајмуни?“

„Доколку тоа се однесува на природниот еволутивен процес, младо момче, да, секако дека ги учам.“

„Дали некогаш стапија разгледувале еволуцијата со ваши сопствени очи, професоре?“

Професорот прави еден вцицувачки звук со своите заби и му пружа на студентот еден тивок, скаменет поглед.

„Професоре, бидејќи никој никогаш не го разгледувал процесот на еволуцијата на дело, а и тој так може да

докаже дека овој процес се употребува да тече, зарем вие не го предавате вашето мислење? Зарем во овој случај вие не сте научник, туку свештеник?“

„Ќе поминам преку твојата држкосност во светиот на нашата филозофска дискусија. Сепак, дали постапилно заврши?“ изшиштува професорот.

„Значи дека вие не го претпоставите Божиот морален код - да се прави она што е праведно?“

„Јас верувам во она што се вика наука.“

„Axx! НАУКА!“ Студентот се наклештува.

„Господине, вие со право тврдите дека науката е стапување на перцепциијата феномени. Исто така и науката е премиса која е со недостаток...“

„НАУКАТА Е СО НЕДОСТАТОК..?“ исплати на професорот.

Класот е во врева.

Студентот останува на нозе додека метежот се намали.

„Како продолжеток на стапот кој претходно го имаше кон другиот студент, ќе може ли да ви дадам еден пример за она што јас го мислам?“

Професорот мудро продолжува да молчи.

Студентот разгледува околу собата. „Дали има некој во овој клас кој некогаш има видено професоровиот мозок?“

Класот се расплати на смеа. Студентот покажува кон својот постар, развеснат учител.

„Дали овде има некој, којшто го чул професоровиот мозок... почувствувајќи, го дойрел или, так, го помисил професоровиот мозок?“

Никој, изгледа дека не го сторил тоа. Студентот жалосно климнува со главата.

„Изгледа дека никој овде немало каква слична перцепција за професоровиот мозок. Значи, во согласност со правилата на емиријскиот, стабилниот, илустрирајќи протокол, науката, ЈАС ОБЈАВУВАМ дека професорот нема мозок.“

Класот е во хаос.

Студентот седнува... Бидејќи столот за тоа е наменет.

Контакт адреса:

e-mail: penastudentore@hotmail.com

Позајмено од: [WWW.BECONVINCED.COM](http://WWW.BECONVINCED.COM)

Оштака како го претпоставите ова, овозможете и на другите да го направат истото

Печати:  
Граѓанско здружение  
**Студентски Клуб**



# Зошто науката не успева во објаснувањето на Бог

„Предавајќи за да бидат мудри, тие стануваат глупави...“

„ДОЗВОЛЕТЕ МИ ДА ВИ ГО ПРОТОЛКУВАМ проблемот кој науката го има со Бог.“

Атеистичкиот професорот по филозофија се одмара пред својот клас и во еден момент побарува еден од неговите студенти да стане.

„Ти си муслуман, зар не, синко?“

„Да, грешите.“

„Значи дека веруваш во Бог?“

„Апсолутно.“

„Дали е Бог добар?“

„Секако! Бог е добар.“

„Дали е Бог семоќен? Дали може да прави што ќе посака?“

„Да.“

„Дали си ти добар или грешен?“

„Кур'анот вели дека сум грешен.“

Професорот совесно се наклештува.

„Axx! КУР'АН!“ На кратко тој размислува.

„Еве едно прашање за тибебе. Да речеме дека овде постапи една болна личност и ти можеша да излечиш. Ти можеша го помоѓеш. Дали би им помоѓнал. Дали би се обидел?“

„Да, грешите, би се обидел.“

„Значи дека си добар...!“

„Јас не би рекол така.“

„Зошто да не кажеш така! Ти би му помоѓнал на некој болен и намачен човек доколку би можел... всушност, мнозината од нас би го створиле тоа кога би можеле. Но, Бог не го прави тоа.“

-Нема одговор-

„Тој не го прави тоа, нели? Мојот брат беше муслуман и умре од рак, и покрај тоа што му се молеше на Бог за да го излечи. Зарем овој Бог е добар? Хммм? Ке можеш ли да ми одговориш ова?“

-Нема одговор-

Постариот човек е сочувствителен.

„Не, не можеш, така ли?“